

1.	Наставен предмет	<b>ТЕРМИЧКИ И ГАСНОДИНАМИЧКИ ПРОЦЕСИ ВО КОМПРЕСОРИТЕ</b>		
2.	Шифра	<b>1М6СИТИ04</b>		
3.	Студиска програма	<b>ТИ</b>		
4.	Семестар (изборност)	<b>летен (XIII)</b>		
5.	Цели на предмет	<i>Стекнување знаење за термичките и гаснодинамичките процеси во компресорите</i>		
6.	Оспособен за (компетенции)	<i>Моделирање, симулации и оптимално обликување на компресорите</i>		
7.	Услов за запишување на предметот	<i>нема</i>		
8.	Основна литература (до 3 наслови)	<i>1. Селезнев, Галеркин: Теория и расчет турбокомпрессоров 2. Френкел М. И.: Поршневие компрессоры 3. Сакун: Винтовые компрессоры</i>		
9.	Број на кредити:	<i>6</i>		
10.	Вкупен расположив фонд на време	<i>6 ECTS x 30 саати = 180 саати</i>		
11.	Распределба на расположивото време	<i>30 + 86 + 60 + 4 = 180 саати</i>		
12.	11.1. П -	<i>Предавања - теоретска настава (15 недели по 2 саати)</i>		<i>30 саати</i>
	11.2. ПА, СР, ДЗ -	<i>Проектни активности; семинарски работи; домашни задачи</i>		<i>86 саати</i>
	11.3. СУ -	<i>Самостојно учење</i>		<i>60 саати</i>
	11.4. ТПЗ -	<i>Проверка на знаење со тестови</i>		<i>4 саати</i>
	Оценување	<i>50 + 50 = 100 бода</i>		
	12.1. 1 тест до 50 бода	<i>50 бода</i>		
	12.2. ПА, СР, ДЗ	<i>50 бода</i>		
				<b>Оценки:</b>
				<i>од 50 до 60 бода 6 (шест)</i>
				<i>од 61 до 70 бода 7 (седум)</i>
				<i>од 71 до 80 бода 8 (осум)</i>
13.				<i>од 81 до 90 бода 9 (девет)</i>
				<i>над 90 бода 10 (десет)</i>
Услов за потпис и формален испит	<i>Реализирани активности 11.2</i>			

## АКТИВНОСТИ ЗА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ **ТЕРМИЧКИ И ГАСНОДИНАМИЧКИ ПРОЦЕСИ ВО КОМПРЕСОРИТЕ**

<b>Предавања</b>	
Саати	Тема
2	Термодинамика на процеси на компресија на технички гасови
2	Термодинамика на процеси на компресија на технички гасови
2	Моделирање и симулација на процесите во турбокомпресорите
2	Моделирање и симулација на процесите во турбокомпресорите
2	Моделирање и симулација на процесите во завојните компресори
2	Моделирање и симулација на процесите во завојните компресори
2	Моделирање и симулација на процесите во клипните компресори
2	Моделирање и симулација на процесите во клипните компресори
2	Оптимално обликување на струјниот простор на турбокомпресорите
2	Оптимално обликување на струјниот простор на турбокомпресорите
2	Обликување на завојните компресори
2	Обликување на завојните компресори
2	Обликување на спиралните компресори
2	Обликување на спиралните компресори
2	Изведби на вентилите кај клипните компресори
<b>Тест за проверка на знаењата</b>	
<b>30</b>	

<b>Проектна активност, семинарски работи, домашни задачи</b>		
	<b>Тема</b>	<b>Активност</b>
1	Моделирање и симулација на процесите во компресор (алтернативи: турбокомпресор, завоен компресор, спирален компресор, клипен компресор)	Изработка на семинарска работа. Презентација и одбрана на семинарската работа
2	Оптимално обликување на компресор (алтернативи: турбокомпресор, завоен компресор, спирален компресор, клипен компресор)	Изработка на семинарска работа. Презентација и одбрана на семинарската работа